

ПОВИК ЗА ПЛАН ЗА СТУДЕНТСКИ ИНИЦИЈАТИВИ НА РОМАВЕРЗИТАС

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учество на студенти Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд“ финансиран од Европската Унија (ЕУ) и Ромскиот Образовен Фонд (РЕФ), **објавува повик за План за студентски иницијативи на Ромаверзитас.**

Опис

З.Г. „РОМАВЕРЗИТАС“ од самите почетоци на организацијата, спроведуваше процес за селекција на преставници на студентите и студентски иницијативи. Претходното искуство од спроведувањето на овие активности на организацијата е позитивно. Врз основа на овие искуства Здружението поддржува и поттикнува концепт за **формирање на План за студентски иницијативи на Ромаверзитас.**

Планот за студентски иницијативи овозможува членовите на Ромаверзитас да бидат „присутни“ во процесите на креирање на политики на една организација и како чинители овозможува да делуваат во најдобар интерес на заедницата која што се претставува. На пример, претставувањето може да значи и дејствување според искажаните желби но може и алтернативно да се однесува на постапување според она што го сметаат самите преставници како најдобар интерес на лицата кои што ги претставуваат.

Планот за студентски иницијативи во себе ќе треба да вклучува:

- еден тренинг за неформално образование
- една дебата со физичко присуство или online, со минимум 10 студенти, говорници и логистичка поддршка
- една кампања за подигнување на свеста и прашања за застапувања

Документи за пријавување

Заинтересираните лица треба да ги достават следниве документи:

- ЦВ
- Предлог план за студентски иницијативи
- Скениран индекс на увид за редовен студент, доколку студираат;
- Скенирана диплома за завршено високо образование, за лица со завршено високо образование;

Начин и рок на пријавување

Документите за пријавување треба да се достават по електронски пат најдоцна до 15 Април на е-маил адресата: office@romaversitas.org.mk со назнака **повик за План за студентски иницијативи на Ромаверзитас.**

